

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 277

20 ноември 2020, петок

година LXXVI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стр. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3724. <b>Одлука</b> за прифатливоста на предлогот за прогласување на локалитетот студенишко блато за заштитено подрачје во категоријата парк на природа ...                                                                                                                                 | 2    | 3729. <b>Одлука</b> за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор...                                                                                                                       | 9    |
| 3725. <b>Одлука</b> за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје во категорија V - заштитен предел .....                                                                                                                                                             | 2    | 3730. <b>Одлука</b> за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија, заради заштита на Јавното здравје во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-COV-2 и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението ..... | 10   |
| 3726. <b>Одлука</b> за утврдување на висината на надоместокот на членовите на Комисијата за надзор над спроведување на одредбите од Законот за управување со движењето на предметите во судовите .....                                                                                      | 9    | 3731. <b>Решение</b> за дополнување на Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции .....                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   |
| 3727. <b>Одлука</b> за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор .. | 9    | 3732. <b>Решение</b> за формирање совет за реформа на јавната администрација .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   |
| 3728. <b>Одлука</b> за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор .. | 9    | 3733. <b>Правилник</b> за формата и содржината на прекршочниот платен налог .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 3734. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17   |

|                                                                                                                                                                                                                | Стр. |                                                                                                                                                                            | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3735. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..                                                           | 17   | 3737. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..... | 18   |
| 3736. <b>Одлука</b> за одобрување на Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија <b>ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје</b> ..... | 18   | 3738. <b>Договор</b> за воспоставување на Меѓуопштинска соработка.....                                                                                                     | 19   |
|                                                                                                                                                                                                                |      | 3739. <b>Мрежни правила</b> за дополнување на Мрежни правила за дистрибуција на топлинска енергија.....                                                                    | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                   | 1-72 |

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3724.

Врз основа на член 95 став (1) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 ноември 2020 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРИФАТЛИВОСТА НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ СТУДЕН- ЧИШКО БЛАТО ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА ПАРК НА ПРИРОДА

#### Член 1

Со оваа одлука се прифаќа предлогот за прогласување на локалитетот Студенчишко Блато за заштитено подрачје во категоријата парк на природа.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8352/1  
17 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3725.

Врз основа на член 92 став (2), а во врска со член 96 став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 ноември 2020 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОСОГОВСКИ- ТЕ ПЛАНИНИ ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈА V - ЗАШТИТЕН ПРЕДЕЛ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со оваа одлука се прогласува дел од Осоговските Планини за заштитено подрачје во категорија V - заштитен предел заради разновидноста и богатството на биодиверзитетот, геодиверзитетот, хидролошките карактеристики, пејзажните, пределните и други вредности, природни убавини, како и заради зачувување на специфичната интеракција на луѓето и природата во рамките на Осоговскиот планински рурален предел.

#### Член 2

Називот на заштитеното подрачје е „Заштитен предел - Осоговски Планини“.

#### Член 3

Категорија на заштитено подрачје е Категорија V - Заштитен предел.

#### Член 4

Со прогласувањето на Заштитен предел - Осоговски Планини се овозможува:

- зачувување на автентичната состојба на природата преку заштита на природните и други вредности;
- спречување на дејствија што можат непосредно или посредно да предизвикаат нарушување на природната рамнотежа на екосистемите;
- создавање на поволни услови за заштита, зачувување и унапредување на биолошката и пределската разновидност и природното наследство;
- регулирање и одржување на интеракцијата помеѓу човекот и природата, заради зачувување на автентичната состојба на заштитниот предел и заштита и одржување на Осоговскиот планински рурален предел и
- одржливо користење на природните ресурси на начин на кој не се загрозува опстанокот на видовите и нивната природна рамнотежа.

## II. ГРАНИЦИ НА РАСПРОСТРАНУВАЊЕ

#### Член 5

(1) Границата на Заштитен предел - Осоговски Планини почнува на север од ката 1406 метри н.в. во место викано (м.в.) Средно Брдо, од каде се спушта во Крива Река и ја сече реката на изохипсата од 1000 метри н.в., од каде по сртот се качува на ката од 1366 метри н.в. Од овде границата продолжува по сртот кон Базјанско Брдо, го заобиколува Базјанско Брдо кон север на изохипсата од 1590 метри н.в., потоа повторно се искачува по суводолицата кон југо-запад до изохипсата од 1650 метри н.в. Од овде продолжува кон запад, следејќи ја изохипсата 1650 метри н.в., потоа се спушта на 1500 метри н.в.и се движи кон м.в. Буки, каде минува низ ката 1508 метри н.в. Од тука, границата продолжува кон југозапад спуштајќи се по гребенот до составот на две суводолици на 1270 метри н.в. и продолжува на југ кон м.в. Средно Брдо, минувајќи го гребенот на Средно Брдо на ката 1126 метри н.в., од каде се спушта по суводолицата јужно од м.в. Големо Кадиново до Станечка Река. Овде границата ја минува Станечка Река и се движи кон југозапад по суводолицата која се наоѓа југоисточно од Дебели Рид качувајќи се на ката 1675 метри

н.в. Од тука, границата се движи на запад следејќи го локалниот пат доаѓајќи меѓу м.в. Црвено Цвеќе, Бари и Губре од каде свртува на југ следејќи го патот по котите 1413 метри н.в. и под 1479 метри н.в. (Марјаница) и 1494 (Крмила). Границата од тука продолжува по пат кон запад покрај м.в. Петков Чукар, м.в. Косматица и го заобиколува (вклучувајќи го) м.в. Бреза 1677 метри н.в., свивајќи директно кон југ по патеката источно од м.в. Врла Страна и кај кота 1303 метри н.в. се приклучува на локалниот пат кој се движи јужно кон Горно Кратово следејќи го иститот се до м.в. Павлеви Ниви. Потоа, границата се движи по локалниот пат кон југоисток, прво по 1300 метри н.в., а потоа по 1250 метри н.в. Продолжувајќи кон југ по истиот пат и минувајќи покрај м.в. Луково, јужно од м.в. Луково границата се качува на сртот на м.в. Капински Рид, продолжувајќи по сртот кон југоисток од каде што се спушта по суводолицата кон потокот Кошарски Дол, кој го следи кон запад додека не достигне 850 метри н.в. Потоа, границата се качува по долчето кон југ во правец на м.в. Кусет од каде продолжува до м.в. Сморец од каде се качува на Илин Врв. Од тука се движи на југо-запад и над м.в. Бело Место границата врти кон југ до котата 909 метри н.в. од каде се спушта до патот кој води до с. Лесново. Тука следејќи го гребенот покрај реката завртува кон запад по патот се до под м.в. Чуки, па оди до м.в. Лесновски Рид и кота 765 метри н.в. Потоа, по гребенот се спушта во југоисточен правец до асфалтираниот пат од ХС „Злетовица“ и го следи овој пат во североисточен правец околу 1 километар, од каде се упатува директно на исток минувајќи низ кота 716 метри н.в. па по гребенот оди до кота 882 метри н.в. и се спушта кон југоисток до долината на Стара Река во близина на с. Шталковица. Границата го заобиколува с. Шталковица и ја следи Стара Река, а потоа по Кочански Дол продолжува кон југоисток. На 880 метри н.в. под прав агол завртува кон југозапад и по долината се качува до гребенот на м.в. Слива, од каде го следи патот кон југоисток до кота 1101 метри н.в. и продолжува по патот до кота 1050 метри н.в.. Од овде границата завртува кон југозапад и се спушта кон долината на суводолицата минувајќи меѓу м.в. Илиница и м.в. Боров Рт, потоа движи по течението на суводолицата Косел до вливот кој го прави со друга суводолица на 670 метри н.в. јужно од м.в. Градишта. Овде, границата продолжува на југ качувајќи се по суводолицата меѓу м.в. Грамади и м.в. Попова Глава се до патот северно од с. Рајчани, кој го следи до с. Рајчани. Во границата припаѓа и с. Рајчани. Границата овде завртува на југозапад движејќи се по локалниот пат на околу 750 метри н.в. на м.в. Рајчански Рид, кој потоа го следи и кон југ од каде почнува да го следи сртот качувајќи се на м.в. Илиница (893 метри н.в.) и по сртот се спушта на 850 метри н.в.. Од овде ја следи патеката и сртот кон југоисток кон суводолицата Змијарник и потоа се качува на север до 500 m н.в. и во југоисточен правец ја следи оваа изохипса до Калугорова Чешма. Потоа границата завртува на североисток движејќи се по суводолицата до седлото кај м.в. Уши на 628 метри н.в. и врти кон север – северозапад кон м.в. Божурнак минувајќи низ кота 768 метри н.в. Од овде се спушта по сртот во правец на североисток, додека не стигне на изохипсата од 600 метри н.в. и потоа свртува северозападно до блиската суводолица и ја следи истата до нејзиниот влив во Спилувска Река. Потоа ја следи Свиланска Река до нејзиниот влив во река Киселица и се одвојува од неа на 400

метри н.в. Овде границата се спушта кон м.в. Адица, па во источен правец ја следи изохипсата од 400 метри н.в. се до Бањска Рекла и ја следи реката низводно до локалниот пат кој води кон Пониква, го сече патот и продолжува на исток кон Тркањска Река, од овде поминува по суводолицата помеѓу м.в. Белски Рид и м.в. Градиште и се движи на север се до врвот Војновица (897 метри н.в.) од каде што се упатува источно по суводолицата која се спушта кон Кочанска Река до изохипсата од 400 метри н.в. Од каде, се упатува до круната на Кочанско Езеро (Брана Градче), која се наоѓа на 450 метри н.в. Потоа, од круната на браната границата продолжува на исток по изохипса 600 метри н.в. продолжува до суводолицата и ја следи истата до патот под Долно Градче, се качува на сртот и го поминува локалниот пат Кочани - Крушка и под с. Вранинци се спушта во Оризарска Река. Од овде го следи патот до м.в. Клиничарите и се искачува на кота 912 метри н.в. од каде во источен правец продолжува до м.в. Шутово, и излегува на патот с. Оризари - Пресека - Цера и го следи патот, поминувајќи ги следните локалитети од Пресека: Самокелпица, Црни Врв, Чукаревска Маала, Висока Чука, Прештиплова Чука, Ивова Глава, потоа границата продолжува помеѓу м.в. Долна Цера и Јуручки Гробишта. Кон североисток се качува по патеката на гребенот на м.в. Долна Цера (1707 метри н.в.) на изохипса од 1700 метри н.в. и ја следи истата качувајќи се на безимениот врв 1860 метри н.в. југоисточно од м.в. Китка од каде директно се спушта по суводолицата и ја следи изохипсата од 1430 метри н.в. се до суводолицата во м.в. Криви Рид продолжува на северозапад до изохипсата од 1500 метри н.в. и се спушта кон река Каменица и ја сече на 1350 метри н.в. Потоа границата продолжува на север кон Мечкин Камен под кота 1740 метри н.в. од каде под права линија се упатува североисточно до изохипсата од 1600 метри н.в. Од тука, границата се движи под права линија северозападно до сртот над Мечкин Камен 1840 метри н.в. и се упатува повторно по права линија североисточно до локалниот пат (1830 метри н.в.) кој води до Ајдучка Чешма. Од Ајдучка Чешма се упатува кон северозапад до под врвот Сокол (до изохипсата 1950 метри н.в.) и северно се спушта кон кота 1648 метри н.в. и го следи сртот на Средно Брдо поминува низ кота 1544 метри н.в. и се спушта до кота 1406 метри н.в. од каде и започнува описот на границата.

(2) Вкупната површина на Заштитен предел - Осоговски Планини изнесува 48807.16 хектари.

(3) Картографскиот приказ со границите на Заштитен предел - Осоговски Планини е даден во Прилог 1, кој е составен дел на оваа одлука.

### III. РЕЖИМ НА ЗАШТИТА

#### Член 6

(1) Во Заштитен предел - Осоговски планини се воспоставуваат следните зони:

- зона за строга заштита,
- зона за активно управување,
- зона за одржливо користење и
- заштитен појас.

(2) Картографскиот приказ со границите на зоната за строга заштита, зоната за активно управување, зоната за одржливо користење и заштитениот појас на Заштитен предел - Осоговски планини е даден во Прилог 2, кој е составен дел на оваа одлука.

(3) Картографскиот приказ на внатрешниот заштитен појас на зоната на строга заштита околу Царев Врв, односно Царев Врв - Извори на Врањска Река (ЗС301), Царев Врв - Алтан Чешма (ЗС302) на Заштитен предел - Осоговски планини, е даден во Прилог 3, кој е составен дел на оваа одлука.

#### Член 7

(1) Зона за строга заштита (во натамошниот текст: ЗСЗ) претставува дел од заштитеното подрачје со највисок интерес за заштитата, што се карактеризира со изворни, неизменети карактеристики на екосистемите или има сосема мали промени како резултат на традиционални управувачки практики.

(2) Зоната на строга заштита ја сочинуваат дисперзно распоредени помали површини, кои ги вклучуваат најзначајните и најрепрезентативни живеалишта како: високопланински пасишта, добро сочувани и репрезентативни шумски заедници од габер, крајречни заедници со врба, топола и евла и мали површини од букова шума (рефугиуми или шумски површини со минимални антропогени интервенции), тресетишта, изворишни делови на реките, карпести предели и дел од врштините.

(3) Зоната за строга заштита опфаќа 12 помали делови/локалитети со следните површини:

- ЗСЗ 01 - Локалитет (Царев Врв - Извори на Врањска Река) со површина од 88,41 хектари,
- ЗСЗ 02 - Локалитет (Царев Врв - Алтан Чешма) со површина од 91,77 хектари,
- ЗСЗ 03 - Локалитет (Царев Врв -Ташово) со површина од 46,24 хектари,
- ЗСЗ 04 - Локалитет (Царев Врв - Бабина Чешма) со површина од 149,87 хектари,
- ЗСЗ 05 - Локалитет (Царев Врв - Маркова Стапка) со површина од 60,11 хектари,
- ЗСЗ 06 - Локалитет (Модра Река) со површина од 176,12 хектари,
- ЗСЗ 07 - Локалитет (Горна Злетовица) со површина од 94,20 хектари,
- ЗСЗ 08 - Локалитет (Венечка Река) со површина од 57,98 хектари,
- ЗСЗ 09 - Локалитет (Злетовска Река) со површина од 138,48 хектари,
- ЗСЗ 10 - Локалитет (Орлов Камен) со површина од 498,78 хектари,
- ЗСЗ 11 - Локалитет (Раткова Скала) со површина од 228,73 хектари и
- ЗСЗ 12 - Локалитет (Велика Голема Река) со површина од 202,36 хектари.

(4) Вкупната површина на зоната на строга заштита на Заштитен предел - Осоговски Планини изнесува 1833.04 хектари или 3.76% од вкупната површина на заштитеното подрачје.

(5) Во зоната за строга заштита не треба да се спроведуваат активности со кои се загрозува изворноста на природата и нарушува природната рамнотежа.

(6) Заради одржување на карактеристиките на зоната за строга заштита субјектот надлежен за управување со заштитеното подрачје треба да обезбеди постојан мониторинг.

(7) Во зоната за строга заштита може да се вршат научно-истражувачки активности согласно член 24 од Законот за заштита на природата доколку тие не се во спротивност со примарните цели на заштитата на подрачјето, по претходно добиена дозвола од органот на

државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата во соработка со субјектот надлежен за управување со заштитеното подрачје.

#### Член 8

(1) Зоната за активно управување (во натамошниот текст: ЗАУ) претставува зона од висок интерес за заштита, во која се потребни управувачки интервенции со цел реставрација, ревитализација или рехабилитација на живеалиштата, екосистемите и другите елементи од пределот.

(2) Зоната на активно управување во Заштитениот предел - Осоговски Планини се наоѓа околу површините на зоната за строга заштита, со исклучок на мали површини кај с. Рајчани.

(3) Зоната за активно управување опфаќа 13 делови/локалитети со следните површини:

- ЗАУ 01 - Локалитет (Царев Врв -Ташово) со површина од 67.73 хектари,
- ЗАУ 02 - Локалитет (Царев Врв - Маркова Стапка) со површина од 157,56 хектари,
- ЗАУ 03 - Локалитет (Царев Врв - Бабина Чешма) со површина од 161,83 хектари,
- ЗАУ 04 -Локалитет (Модра Река) со површина од 198,89 хектари,
- ЗАУ 05 - Локалитет (Горна Злетовица) со површина од 313,41 хектари,
- ЗАУ 06 -Локалитет (Венечка Река) со површина од 104,07 хектари.
- ЗАУ 07 - Локалитет (Злетовска Река) со површина од 968.91 хектари,
- ЗАУ 08 - Локалитет (Орлов Камен) со површина од 341,03 хектари,
- ЗАУ 09 - Локалитет (Раткова Скала) со површина од 49,46 хектари,
- ЗАУ 10 - Локалитет (Велика Голема Река) со површина од 161,12 хектари,
- ЗАУ 11 - Локалитет (Катанци – север) со површина од 3,96 хектари,
- ЗАУ 12 -Локалитет (Катанци – југ) со површина од 3,62 хектари и
- ЗАУ 13 -Локалитет (Блатец) со површина од 15,01 хектари.

(4) Вкупната површина на зоната за активно управување изнесува 2546.6 хектари или 5,22 % од вкупната површина на заштитеното подрачје.

(5) Во зоната за активно управување може да се вршат активности на управување кои се однесуваат на манипулирање со живеалишта и со видови.

(6) Во зоната за активно управување може да се врши спроведување на активности кои немаат негативно влијание на примарната цел на заштита на Заштитен предел-Осоговски Планини како екотуризам и традиционално екстензивно земјоделство и активности кои се вршат согласно Планот за управување со Заштитен предел – Осоговски Планини.

#### Член 9

(1) Зоната за одржливо користење (во натамошниот текст: ЗОК) претставува значителен дел од заштитеното подрачје која не поседува високи вредности за заштитата, каде што се наоѓаат инфраструктурни објекти,

објекти на културното наследство, типови на шумски насади коишто не се карактеристични за подрачјето, како и населени места со околното земјоделско земјиште.

(2) Зоната за одржливо користење во Заштитен предел-Осоговски Планини зафаќа површина од 44345.27 хектари или 90.86 % од површината на заштитеното подрачје. Границата на зоната за одржливо користење ја следи границата на целото заштитено подрачје.

(3) Во зоната за одржливо користење може да се вршат активности од зоната за строга заштита од член 7 од оваа одлука и зоната за активно управување од член 8 од оваа одлука, како и активности кои се вршат согласно Планот за управување со Заштитен предел – Осоговски Планини.

#### Член 10

(1) Заштитниот појас (во натамошниот текст: ЗП) е површина надвор од заштитеното подрачје и има улога да ги заштити зоната за строга заштита, зоната за активно управување и зоната за одржливо користење од заканите што потекнуваат надвор од заштитеното подрачје.

(2) Заштитен појас по потреба се воспоставува и во рамките на заштитеното подрачје меѓу зоните чиј режим на заштита и управување меѓусебно се исклучува.

(3) На подрачјето на Заштитен предел - Осоговски Планини се воспоставува внатрешен заштитен појас во делот на зоната на строга заштита околу Царев Врв, односно Царев Врв - Извори на Врањска Река (ЗСЗС01), Царев Врв – Алтан Чешма (ЗСЗ02). Внатрешниот појас се воспоставува од 100 метри за да се ублажат влијанијата и да се заштитат вредностите во зоните за строга заштита

(4) Внатрешен заштитен појас зафаќа површина од 82.25 хектари или 0.17% од вкупната површина на заштитеното подрачје.

(5) Стопанските дејности во рамките на заштитниот појас се вршат согласно одредбите на оваа одлука и одредбите утврдени во Законот за заштита на природата.

### IV. УПРАВУВАЊЕ

#### Член 11

Со Заштитен предел - Осоговски Планини управува Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ со потполна одговорност – Скопје.

#### Член 12

Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ со потполна одговорност – Скопје треба на територијата на Заштитен предел - Осоговски Планини да ја спроведува заштитата на природното наследство преку:

- воспоставување режим на заштита на заштитеното подрачје,
- преземање мерки за заштита на утврдените зони во заштитеното подрачје,
- изработка и донесување на План за управување со заштитен предел согласно член 85 од Законот за заштита на природата и Годишна програма за заштита на природата согласно член 98 од Законот за заштита на природата

- мониторинг на состојбата со природните вредности,

- спречување на штетни активности од физички и правни лица во заштитеното подрачје, односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и унапредување на природата,

- заштита и зачувување на природните живеалишта од национално и меѓународно значење,

- заштита и зачувување на билошката разновидност од национално и меѓународно значење,

- заштита и зачувување на пределската разновидност,

- заштита и зачувување на специфичните геоморфолошки форми,

- утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и идентификација на заканите,

- водење евиденција и документација за природните вредности на заштитеното подрачје (изработка на инвентар за живеалишта, диви видови, геодиверзитет и предели),

- одржливо користење на природното богатство во интерес на сегашниот и идниот развој,

- создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој,

- остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на заштитниот предел,

- поттикнување на научно-истражувачката работа преку проучувања и истражувања на природните вредности, кои се од интерес за заштита на заштитеното подрачје;

- издавање на информативен и пропаганден материјал за природните вредности на заштитеното подрачје,

- подигање на јавната свест, особено во воспитно-образовниот процес за заштита на заштитеното подрачје и

- вршење на други работи кои придонесуваат за заштита на природните вредности на заштитеното подрачје.

### V. ЧУВАРСКА СЛУЖБА

#### Член 13

Непосредната заштита на Заштитен предел - Осоговски Планини ја спроведува чуварска служба, формирана од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Национални шуми“ со потполна одговорност – Скопје, согласно член 108 од Законот за заштита на природата.

### VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

#### Член 14


Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9431/1  
17 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

## Прилог 1


Картографски приказ со границите на Заштитен  
предел - Осоговски Планини






## Прилог 2

Картографски приказ со границите на зоната за строга заштита, зоната за активно управување, зоната за одржливо користење и заштитениот појас на Заштитен предел - Осоговски Планини



## Прилог 3

Картографски приказ на внатрешен заштитен појас на зоната на строга заштита околу Царев Врв, односно Царев Врв - Извори на Брањска Река (ЗСЗС01), Царев Врв – Алган Чешма (ЗСЗС02) на Заштитен предел - Осоговски Планини





3726.

Врз основа на член 14 став (2) од Законот за управување со движење на предметите во судовите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 ноември 2020 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКТОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО СУДОВИТЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот на членовите на Комисијата за надзор над спроведување на одредбите од Законот за управување со движењето на предметите во судовите, и тоа во износ од 3000,00 денари на секој член по извршен надзор на суд и изготвен записник со соодветни заклучоци и препораки.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9437/1  
17 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3727.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 ноември 2020 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР**

**Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор бр. 44-8690/2 од 20.10.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.253/20).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10859/1  
17 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3728.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 ноември 2020 година донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР**

**Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор бр. 44-8690/3 од 20.10.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.253/20).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10859/2  
17 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3729.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 ноември 2020 година донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВРЗ КОЕ ИМА ИЗГРАДЕНО ОРАНЖЕРИЈА И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ ВО ФУНКЦИЈА НА ОРАНЖЕРИЈАТА, ОДНОСНО ОБЈЕКТИ ВО СТОПАНСКИОТ ДВОР****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за склучување на договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост врз кое има изградено оранжерија и помошни објекти во функција на оранжеријата, односно објекти во стопанскиот двор бр. 44-8690/4 од 20.10.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.253/20).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10859/3  
17 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3730.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 20 ноември 2020 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ ВО УСЛОВИ НА ПОСТОЕЊЕ НА ПАНДЕМИЈА ПРОГЛАСЕНА ОД СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ COVID-19 ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ SARS-COV-2 И ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ ОД НЕГОВО ШИРЕЊЕ ВО ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ СО ШТО СЕ ЗАГРОЗУВА БЕЗБЕДНОСТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО****Член 1**

Со оваа одлука се утврдува постоење на кризна состојба на целата територија на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на Пандемија прогласена од Светската Здравствена Организација од заразната болест COVID-

19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2 и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението.

Мерките и активностите согласно утврдената кризна состојба ќе се преземаат на целата територија на Република Северна Македонија која е зафатена со кризната состојба и каде се манифестираат причините наведени во став 1 на овој член.

**Член 2**

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука се активира Главниот штаб при Центарот за управување со кризи кој ќе биде во постојано заседавање.

Главниот штаб при Центарот за управување со кризи од 21 ноември 2020 година до 24.00 часот да изготви акциски план за превенција и справување со ширењето на заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, како и целосен преглед за расположливи човечки и материјално – технички ресурси и план за координирано дејствување.

**Член 3**

Органите на државната управа да преземат мерки и активности согласно прописите за управување со кризи.

**Член 4**

Постоењето на кризната состојба утврдена со оваа одлука ќе трае 30 дена од денот на нејзиното влегување во сила.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-11138/1  
20 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3731.

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) и член 38 став (5) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА  
ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА  
НА БАРАЊАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА  
ИНВЕСТИЦИИ**

1. Во Решението за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка за инвестиции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/18 и 133/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 139/19, 121/20, 162/20 и 238/20), во точка 2 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- Весна Цветанова – член на Комисијата, Министерство за финансии;“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9394/1                      Претседател на Владата  
20 октомври 2020 година        на Република Северна Македонија,  
Скопје                                **Зоран Заев, с.р.**

**3732.**

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 17 ноември 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ФОРМИРАЊЕ СОВЕТ ЗА РЕФОРМА НА  
ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА**

1. Со ова решение се формира Совет за реформа на јавната администрација, заради следење на постигнување на целите поставени во Стратегијата за реформа на јавна администрација 2018-2022 година, како и за координација на целокупниот процес на реформата на јавната администрација.

2. Советот за реформа на јавната администрација го сочинуваат:

- а) претседател
    - Зоран Заев, претседател на Владата на Република Северна Македонија
  - б) членови:
    - Артан Груби, прв заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за координација на политички прашања на ресорите и министер за политички систем и односи меѓу заедниците;
    - м-р Никола Димитров, заменик на претседателот на Владата задолжен за европски прашања;
    - д-р Јетон Шаќири – министер за информатичко општество и администрација;
    - д-р Фатмир Бесими – министер за финансии;
    - д-р Бујар Османи – министер за надворешни работи;
    - д-р Јагода Шахпаска – министер за труд и социјална политика;
    - м-р Бојан Маричиќ – министер за правда;
    - Горан Милески – министер за локална самоуправа;
    - д-р Драги Рашковски – генерален секретар на Владата на Република Северна Македонија;
    - Лила Пејчиновска Миладиновска – секретар на Секретаријатот за законодавство;
    - Спасе Глигоров- директор на Агенцијата за администрација и
    - претставник на Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС)
3. Во работата на Советот за реформа на јавната администрација, на предлог на претседателот на Советот, може да присуствуваат и претставници од граѓанското општество или други релевантни и засегнати чинители.

4. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за формирање Совет за реформа на јавната администрација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/17 и 137/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 167/19).

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-10726/1                      Претседател на Владата  
17 ноември 2020 година        на Република Северна Македонија,  
Скопје                                **Зоран Заев, с.р.**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

3733.

Врз основа на член 109-в став (10) од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.229/20), член 172 став (8) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19 и 229/20), член 84 став (8) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18, 29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 248/20), член 29 став (8) од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 30/16 и 21/18), член 60 став (8) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19 и 248/20), член 40-в став (8) од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15, 55/16, 64/18 и и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), член 18-б став (8) од Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14, 129/15, 146/15, 30/16, 142/16 и 64/18), член 36-в став 8 од Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 81/08, 148/09, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14, 33/15, 145/15, 30/16 и 64/18), член 20 став (8) од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/11, 41/14, 145/15, 55/16 и 64/18), член 24-а став (8) од Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 24/13, 41/14, 145/15, 55/16 и 64/18), член 32-б став (8) од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15, 192/15, 30/16, 120/18 и 140/18), член 44-б став (8) од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18), член 60-а став (8) од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 257/20), член 18-б став (8) од Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 55/16, 127/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/20) и член 20 став (8) од Законот за математичко-информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18), министерот за образование и наука донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

**Член 2**

Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 3**

Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 4**

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 5**

Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 4, кој е составен дел на овој правилник.

**Член 6**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Македонија“ бр.90/16).

**Член 7**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-12746/1  
12 ноември 2020 година  
Скопје

Министер за образование  
и наука,  
Мила Царовска, с.р.



Прилог бр.1



Република Северна Македонија  
Државен просветен инспекторат

Бр. \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ година

во \_\_\_\_\_ часот

Организациона единица: \_\_\_\_\_

Врз основа на член 109 - в став (3) од Законот за средното образование ☐  
 Врз основа на член 172 став (1) од Законот за основното образование ☐  
 Врз основа на член 40- в став (1) од Законот за стручно образование и обука ☐  
 Врз основа на член 60 став (1) од Законот за студентскиот стандард ☐  
 Врз основа на член 84 став (1) од Законот за ученичкиот стандард ☐  
 Врз основа на член 36-в став (1) од Законот за просветната инспекција ☐  
 Врз основа на член 24- а став (1) од Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност ☐  
 Врз основа на член 60- а став (1) од Законот за научно-истражувачката дејност ☐  
 Врз основа на член 32-б став (1) од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење ☐  
 (потребното да се означи)

Државниот просветен инспектор издава:

## ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (за физичко лице)

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>А   ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |  |
| Име и презиме                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ЕМБГ                                                                |  |
| Датум, место и држава на раѓање                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Адреса на живеалиште или на привремен престој                       |  |
| Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |  |
| Државјанин на<br>(само за странски државјани)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |  |
| <b>Б   ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |  |
| Време на сторување                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | час                                                                 |  |
| Место на сторување                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |  |
| Опис на прекршокот                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |  |
| Записник за сторен прекршок                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |  |
| Правна квалификација<br>(член од законот со кој е предвиден прекршокот) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Износ на глобата за прекршокот<br>(евра во денарска противвредност) |  |
| Сметка за плаќање на глобата                                            | Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Северна Македонија –Државен просветен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општината каде се уплаќа) 05395 (уплата сметка), 72213700 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба. по прекршочен платен налог број _____. |                                                                     |  |

**Правна поука:** Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот просветен инспекторат. Сторителот кој ќе плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот просветен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М. П.

Име, презиме и потпис на сторителот на  
прекршокот

Име, презиме и потпис на државниот  
просветен инспектор

(ако одбие да потпише – да се констатира)



Република Северна Македонија  
Државен просветен инспекторат

Бр. \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ година  
во \_\_\_\_\_ часот

Организациона единица: \_\_\_\_\_

Врз основа на член 109 - в став 3 од Законот за средното образование ☐  
Врз основа на член 40- в став 1 од Законот за стручно образование и обука ☐  
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за студентскиот стандард ☐  
Врз основа на член 84 став 1 од Законот за ученичкиот стандард ☐  
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование ☐  
Врз основа на член 44- б став 1 од Законот за образование на возрасните ☐  
Врз основа на член 18-б став 1 од Законот за спортска академија ☐  
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за математичко-информатичка гимназија ☐  
Врз основа на член 36-в став 1 од Законот за просветната инспекција ☐  
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење ☐  
Врз основа на член 60-а став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност ☐  
Врз основа на член 18-б став 1 од Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование ☐  
Врз основа на член 32-б став 1 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење ☐  
(потребното да се означи)

Државниот просветен инспектор издава:

**ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ**  
(за правно лице)

|                                                         |                             |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>А ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ</b>                      |                             |                                               |
| Назив                                                   | Даночен број                |                                               |
| Седиште                                                 | Жиро сметка и деловна банка |                                               |
| <b>Б ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ</b> |                             |                                               |
| Име и презиме                                           | ЕМБГ                        |                                               |
| Датум, место и држава на раѓање                         | Занимање                    | Адреса на живеалиште или на привремен престој |
| Број на лична карта/патна исправа                       | Датум и место на издавање   | Орган кој ја издал                            |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Време на сторување                                                   | час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Место на сторување                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Опис на прекршокот                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Записник за сторен прекршок                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот) | Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Сметка за плаќање на глобата                                         | Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Северна Македонија - Државен просветен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општината каде се уплаќа) 05395 (уплатна сметка), 72213700 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____ |  |  |

**Правна поука:** Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот просветен инспекторат. Сторителот кој ќе плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот просветен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на сторителот на  
прекршокот

Име, презиме и потпис на државниот  
просветен инспектор

Прилог бр. 3



Република Северна Македонија  
Државен просветен инспекторат

Бр. \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ година  
во \_\_\_\_\_ часот

Врз основа на член 109 - в став 3 од Законот за средното образование ☐  
Врз основа на член 172 став 1 од Законот за основното образование ☐  
Врз основа на член 40- в став 1 од Законот за стручно образование и обука ☐  
Врз основа на член 60 став 1 од Законот за студентскиот стандард ☐  
Врз основа на член 84 став 1 од Законот за ученичкиот стандард ☐  
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование ☐  
Врз основа на член 44- 6 став 1 од Законот за образование на возрасните ☐  
Врз основа на член 18-б став 1 од Законот за спортска академија ☐  
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за математичко-информатичка гимназија ☐  
Врз основа на член 36-в став 1 од Законот за просветната инспекција ☐  
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење ☐  
Врз основа на член 60-а став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност ☐  
Врз основа на член 18-б став 1 од Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование ☐  
Врз основа на член 32-б став 1 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење ☐  
(потребното да се означи)

Државниот просветен инспектор издава:

## ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ (за одговорното лице во правното лице)

Лични податоци за одговорното лице во правното лице  
Име \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ презиме \_\_\_\_\_

Адреса \_\_\_\_\_

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице \_\_\_\_\_

Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа \_\_\_\_\_

Податоци за правното лице:

Назив \_\_\_\_\_

Седиште \_\_\_\_\_

Единствен даночен број \_\_\_\_\_

Опис од прекршокот \_\_\_\_\_

Место и време на сторување на прекршокот \_\_\_\_\_

Правна квалификација на прекршокот \_\_\_\_\_

Записник за сторен прекршок \_\_\_\_\_

Да плати глоба во износ од \_\_\_\_\_ евра во денарска противвредност \_\_\_\_\_, за сторен прекршок од член \_\_\_\_\_ од Законот за \_\_\_\_\_, по Записник број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ на организациона единица \_\_\_\_\_, во рок од седум дена.

Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Северна Македонија – Државен просветен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840\*\*\* (општина каде се уплаќа) 05395 (уплатна сметка), 72213700 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба, по прекршочен платен налог број \_\_\_\_\_.

**Правна поука:** Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот просветен инспекторат. Сторителот кој ќе плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот просветен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М. П.

Име, презиме и потпис на сторителот на прекршокот \_\_\_\_\_

Име, презиме и потпис на државниот просветен инспектор \_\_\_\_\_



Република Македонија  
Државен просветен инспекторат

Бр. \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ година

во \_\_\_\_\_ часот

Организациона единица: \_\_\_\_\_

Врз основа на член 109 – в став 3 од Законот за средното образование ☐  
 Врз основа на член 174 став 1 од Законот за основното образование ☐  
 Врз основа на член 40- в став 1 од Законот за стручно образование и обука ☐  
 Врз основа на член 60 став 1 од Законот за студентскиот стандард ☐  
 Врз основа на член 84 став 1 од Законот за ученичкиот стандард ☐  
 Врз основа на член 29 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование ☐  
 Врз основа на член 44- б став 1 од Законот за образование на возрасните ☐  
 Врз основа на член 18-б став 1 од Законот за спортска академија ☐  
 Врз основа на член 20 став 1 од Законот за математичко-информатичка гимназија ☐  
 Врз основа на член 36-в став 1 од Законот за просветната инспекција ☐  
 Врз основа на член 20 став 1 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење ☐  
 Врз основа на член 24- а став 1 од Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност ☐  
 Врз основа на член 60-а став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност ☐  
 Врз основа на член 32-б став 1 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење ☐  
 (потребното да се означи)

Државниот просветен инспектор издава:

**ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ**  
(за службено лице)

Име и презиме \_\_\_\_\_

Единствен матичен број на службеното лице во правното лице \_\_\_\_\_

Адреса \_\_\_\_\_

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа \_\_\_\_\_

Податоци за правното лице

Назив \_\_\_\_\_

Седиште \_\_\_\_\_

Единствен даночен број (ЕДБ) \_\_\_\_\_

Опис на прекршокот \_\_\_\_\_

Место и време на сторување на прекршокот \_\_\_\_\_

Правна квалификација на прекршокот \_\_\_\_\_

Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност) \_\_\_\_\_

Записник за сторен прекршок \_\_\_\_\_

Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Северна Македонија – Државен просветен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840\*\*\* (општина каде се уплати) 05395 (уплатна сметка), 72213700 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба. по прекршочен платен налог број \_\_\_\_\_.

**Правна поука:** Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот просветен инспекторат. Сторителот кој ќе плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот просветен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на сторителот на  
прекршокот \_\_\_\_\_

Име, презиме и потпис на државниот  
просветен инспектор \_\_\_\_\_

(ако одбие да потпише – да се констатира)

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3734.

Брз основа на член 83, став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 и 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 11.11.2020 година се става во примена база на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брвеница, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брвеница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Брвеница.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0917-13736/1  
11 ноември 2020 година  
Скопје

Агенција за катастар на недвижности  
Директор,  
м-р **Борис Тунцев, с.р.**

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3735.

Брз основа на член 191 став (10) а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 17 став (5) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 ноември 2020 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.1/15), во точка 1 зборовите „Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје“ се заменуваат со зборовите „Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје“.

2. Во точката 2 во алинеја 1, зборовите „Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје“ се заменуваат со зборовите „Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје“.

3. Оваа одлука се доставува до барателот, Владата на Република Северна Македонија, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електропреносниот систем.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-257/14  
16 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател  
на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

Në bazë të nenit 191, paragrafi (10), ndërkaq në lidhje me nenin 241 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës\* („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 96/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 96/19) dhe nenit 17, paragrafi (5) të Rregullores së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.116/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 16 nëntor 2020, mori

### V E N D I M

#### PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT TË PËRDORIMIT TË TARIFËS PREFERENCIALE TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E RINOVUESHME TË ENERGJISË

1. Në vendimin e përdorimit të tarifës preferenciale të energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, nr. 1/15), në pikën 1, fjalët "Shoqëria Aksionare e Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË në pronësi të shtetit Shkup" zëvendësohen me fjalët "Shoqëria Aksionare e Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË VERIUT, në pronësi të shtetit Shkup".

2. Në pikën 2 nënpika 1, fjalët "Shoqëria Aksionare e Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË në pronësi të shtetit Shkup" zëvendësohen me fjalët "Shoqëria Aksionare e Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË VERIUT, në pronësi të shtetit Shkup".

3. Ky vendim dërgohet deri te parashtruesi, te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike.



4. Ky vendim hyn në fuqi datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari  
i Komisionit Rregullator të Energjetikës  
dhe i Shërbimeve të Ujit të  
Republikës Maqedonisë së Veriut,  
**Марко Бислимоски, d.v.**

PA1 nr. 08-257/14  
16 nëntor 2020  
Shkup

### 3736.

Врз основа на член 24 став (1) точка 2) алинеја 1 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 ноември 2020 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

1. Со оваа одлука се одобруваат Мрежните правила за дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија доставени од Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.

2. Се задолжува Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Мрежните правила од точка 1 од оваа одлука да ги донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на ова одлука и да ги објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на својата веб страница.

3. Оваа одлука се доставува до ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.

4. Се задолжуваат стручните служби на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, Мрежните правила од точка 1 на оваа одлука, во рок од осум дена од денот на донесувањето, да ги прикачат на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 11-2286/3  
16 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател  
на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

Нë базë тë nenit 24, paragrafi (1), pika 2), nënpika 1 тë Ligjit тë Energjetikës\* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 16 nëntor 2020, solli

### V E N D I M

**PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË RRJETIT PËR PLOTËSIMIN E RREGULLAVE TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË TERMIKE TË SHOQËRISË SË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË TERMIKE SHPËRNDARJA E NGROHJES BALKAN ENERXHI SHPKNJ SHKUP**

1. Me këtë vendim miratohen Rregullat e Rrjetit për plotësimin e Rregullave të Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Termike të dërguara nga Shoqëria e Shpërndarjes së Energjisë Termike SHPËRNDARJA E NGROHJES BALKAN ENERXHI SHPKNJ Shkup.

2. Obligohet Shoqëria e Shpërndarjes së Energjisë Termike SHPËRNDARJA E NGROHJES BALKAN ENERXHI SHPKNJ Shkup, që Rregullat e Rrjetit nga pika 1 e këtij vendimi, t'i miratojë në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes së fuqi të këtij vendimi dhe t'i publikojë në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e tij të internetit.

3. Ky vendim dërgohet deri te SHPËRNDARJA E NGROHJES BALKAN ENERXHI SHPKNJ Shkup.

4. Obligohen shërbimet profesionale të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Termike nga pika 1 e këtij vendimi, t'i publikojnë në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej tetë ditësh nga dita e miratimit.

5. Ky vendim hyn në fuqi me datën e miratimit të tij, ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari  
i Komisionit Rregullator të Energjetikës  
dhe i Shërbimeve të Ujit të  
Republikës Maqedonisë së Veriut,  
**Марко Бислимоски, d.v.**

Nr. 11-2286/3  
16 nëntor 2020  
Shkup

### 3737.

Врз основа на член 191 став (10), а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 17 став (5) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 ноември 2020 година, донесе

### Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.1/15), во точка 1 зборовите „Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје“ се заменуваат со зборовите „Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје“.

2. Во точката 2 во алинеја 1, зборовите „Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје“ се заменуваат со зборовите „Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост Скопје“.

3. Ова решение се доставува до барателот, Владата на Република Северна Македонија, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електропреносниот систем.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-256/14  
16 ноември 2020 година  
Скопје

Претседател  
на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

Нë базë тë nenit 191, paragrafi (10), ndërkаq në lidhje me nenin 241 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës\* („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 96/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 96/19) dhe nenit 17, paragrafi (5) të Rregullores së Prodhuesve Preferencialë që Përdorin Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 16 nëntor 2020, miratoi

## AKTVENDIM PËR NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT TË MARRJES SË STATUSIT TË PRODHUESIT PREFERENCIAL TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E RINOVUESHME TË ENERGJISË

1. Në vendimin e përdorimit të tarifës preferenciale të energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, nr. 1/15), në pikën 1, fjalët "Shoqëria Aksionare e Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË në pronësi të shtetit Shkup" zëvendësohen me fjalët "Shoqëria Aksionare e Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË VERIUT, në pronësi të shtetit Shkup".

2. Në pikën 2 nënpika 1, fjalët "Shoqëria Aksionare e Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË në pronësi të shtetit Shkup" zëvendësohen me fjalët "Shoqëria Aksionare e Prodhimit të Energjisë Elektrike CENTRALET ELEKTRIKE TË MAQEDONISË SË VERIUT, në pronësi të shtetit Shkup".

3. Ky aktvendim dërgohet deri te parashtruesi, te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Agjencia e Energjetikës e Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike.

4. Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit të tij, ndërkаq botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 08-256/14  
16 nëntor 2020  
Shkup

Kryetari  
i Komisionit Rregullator i Energjetikës  
dhe i Shërbimeve të Ujit të  
Republikës Maqedonisë së Veriut,  
**Марко Бислимоски, d.v.**

## ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

3738.

### ДОГОВОР ЗА ВОСПОПСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

Склучен на ден 12.11.2020 година помеѓу

1. Општина Македонска Каменица, со седиште на ул. „Каменичка“ бр.2 Македонска Каменица, претставувана од Градоначалник Соња Стаменкова како корисник на услугата, од една страна (во натамошниот текст: корисник на услугата) и

2. Општина Делчево, со седиште на ул. „Светозар Марковиќ“ бр.1 Делчево, претставувана од Градоначалник Горан Трајковски како давател на услугата, од друга страна (во натамошниот текст: давател на услугата).

### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 1

Предмет на овој Договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка согласно член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009), Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка донесена од Советот на општина Македонска Каменица бр. 08-1623/1 од 13.10.2020 година и Одлуката за прифаќање на Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Делчево и Општина Македонска Каменица донесена од Советот на Општина Делчево бр. 09-1754/1 од 27.10.2020 година за вршење на работи и работни задачи во Одделението за инспекциски надзор - Овластен инспектор за заштита на животната средина.

### ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

#### Член 2

Давателот на услугата се обврзува услугите кои ќе бидат побарани од корисникот наведени во член 1 на овој Договор да ги извршува согласно законските прописи професионално, одговорно, континуирано, ефикасно, уредно и навремено, а корисникот на услугата се обврзува да му овозможи на овластениот инспектор технички и просторни услови за непречено извршување на работите како и превоз на релација Делчево – Македонска Каменица и обратно.

#### Член 3

Давателот на услугата е должен да ги извршува услугите што се предмет на овој Договор односно да врши инспекциски надзор во областа на животната средина најмалку еднаш неделно, а по потреба и повеќе.

#### Член 4

Корисникот на услугата се обврзува за услугите кои се предмет на овој договор на давателот на услугата да му исплаќа месечен надомест во висина од 6.000,00

(шест илјади) денари доколку услугата се извршува согласно член 3 од договорот, во спротивно сразмерно ќе биде намален.

## ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

### Член 5

Овој договор се склучува за времетраење од 1 (една) година со можност за негово продолжување со склучување на Анекс на договорот.

## ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 6

Овој Договор може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни по претходно писмено известување на една од договорните страни во рок од 30 дена.

За се што не е регулирано со овој Договор, важат и ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

### Член 7

Во случај на спор по овој Договор настанат помеѓу договорените страни, доколку спорот не се разреши, надлежен ќе биде стварно и месно надлежниот суд.

### Член 8

Овој Договор е составен во 6 (шест) еднообразни примероци од кои по потпишувањето по 1 (еден) примерок за секоја од договорните страни, а другите за службени потреби.

### Член 9

Овој Договор влегува во сила со денот на потпишувањето од страна на двете договорни страни.

Општина Македонска Каменица      Општина Делчево  
Градоначалник,      Градоначалник,  
**Соња Стаменкова, с.р.**      **Горан Трајковски, с.р.**

Бр.03-1807/1      Бр.08-1869/1  
12 ноември 2020 година      12 ноември 2020 година  
Скопје      Скопје

## ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

3739.

Врз основа на член 157 од Законот за енергетика („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), по претходно добиено одобрение на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, со Одлука за одобрување на Мрежните правила за дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија, Операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија **ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕ** на ден 18.11.2020 година, донесе

## МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

### Член 1

Во Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.132/20), во членот 57 по ставот (3), се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) По исклучок на став (3) од овој член, во услови на појава од епидемии од пошироки размери кои го загрозуваат животот, здравјето и безбедноста на луѓето, регулацијата на испорачаната топлинска енергија во системот за дистрибуција регулираниот производител ја врши со регулација на температурите на топлоносителот во зависност од температурата на надворешниот воздух, согласно Анекс 4 кој е даден во прилог и е составен дел на овие мрежни правила.”

Ставовите (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (5), (6), (7), (8) и (9).

### Член 2

Во делот СОДРЖИНА, по зборовите: „АНЕКС 3 – ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ” се додава нова реченица која гласи:

„АНЕКС 4 - ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ ВО УСЛОВИ НА ЕПИДЕМИИ ОД ПОШИРОКИ РАЗМЕРИ”.

### Член 3

Овие Мрежни правила влегуваат во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а по претходно добиено одобрение од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

**АНЕКС 4 - ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА РЕГУЛИРАНИОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ ВО УСЛОВИ НА ЕПИДЕМИИ ОД ПОШИРОКИ РАЗМЕРИ**

Температурен дијаграм за испорака на топлинска енергија во системот за дистрибуција

| Надворешна температура (°C) * | Температури на топлоносителот на потис (°C) ** |                               |                                  | Температура на поврат (°C) |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                               | Работен режим на испорака                      | Оптимизиран режим на испорака | Заштита на систем од замрзнување |                            |
| 15                            | 56                                             | 58                            |                                  | 39                         |
| 14                            | 56                                             | 59                            |                                  | 39                         |
| 13                            | 56                                             | 61                            |                                  | 39                         |
| 12                            | 57                                             | 62                            |                                  | 40                         |
| 11                            | 59                                             | 64                            |                                  | 41                         |
| 10                            | 61                                             | 66                            |                                  | 42                         |
| 9                             | 63                                             | 68                            |                                  | 43                         |
| 8                             | 65                                             | 69                            |                                  | 44                         |
| 7                             | 67                                             | 70                            |                                  | 45                         |
| 6                             | 69                                             | 71                            |                                  | 46                         |
| 5                             | 71                                             | 72                            |                                  | 47                         |
| 4                             | 73                                             | 73                            |                                  | 48                         |
| 3                             | 74                                             | 74                            |                                  | 48                         |
| 2                             | 76                                             | 76                            |                                  | 49                         |
| 1                             | 77                                             | 77                            |                                  | 50                         |
| 0                             | 79                                             | 79                            |                                  | 51                         |
| -1                            | 80                                             | 80                            |                                  | 52                         |
| -2                            | 81                                             | 81                            |                                  | 52                         |
| -3                            | 82                                             | 82                            |                                  | 53                         |
| -4                            | 83                                             | 83                            |                                  | 54                         |
| -5                            | 84                                             | 84                            |                                  | 55                         |
| -6                            | 85                                             | 85                            |                                  | 55                         |
| -7                            | 86                                             | 86                            |                                  | 56                         |
| -8                            | 87                                             | 87                            | 50                               | 57                         |
| -9                            | 88                                             | 88                            | 50                               | 57                         |
| -10                           | 89                                             | 89                            | 50                               | 58                         |
| -11                           | 90                                             | 90                            | 50                               | 58                         |
| -12                           | 91                                             | 91                            | 50                               | 59                         |
| -13                           | 92                                             | 92                            | 50                               | 59                         |
| -14                           | 93                                             | 93                            | 50                               | 60                         |
| -15                           | 94                                             | 94                            | 50                               | 60                         |

\* Температурата на надворешниот воздух која се применува за температурниот дијаграм за испорака на топлинска енергија во системот за дистрибуција се мери со мерен уред калибиран со верификуван еталон, кој е во сопственост на регулираниот производител. Доколку температурната разлика помеѓу мерните уреди во различните топлани на регулираниот производител е поголема од 1°C, испораката на топлинска енергија во системот за дистрибуција се врши согласно пониската измерена температура.

\*\* Регулираниот производител го следи работниот режим на испорака на топлинска енергија. Оптимизираниот режим на испорака на топлинска енергија се применува по барање од операторот на системот за дистрибуција, врз основа на претходно извршена анализа за очекувани придобивки и добиено одобрение од Регулаторната комисија за енергетика. Анализата за очекуваните придобивки од оптимизираниот режим на испорака ја изработуваат операторот на системот за дистрибуција и регулираниот производител, земајќи ги во предвид цените на електрична енергија и природен гас, на квартално ниво. Оптимизираниот режим на испорака се применува само за постројката која има подобар степен на ефикасност на производство на топлинска енергија.

## **1. Испорака и прекин на работа на топланите во текот на денот**

### **1.1. Најран прекин на работа на топланите**

Доколку е времето сончево и мирно, а надворешната температура според локалното мерење во топлана “Исток” и во топлана “Запад” во 08:30 часот, порасне над 10 оС, работата на котлите веднаш се прекинува, а циркулационите пумпи продолжуваат да работат уште 120 минути.

Напомена: условот за прекин на испорака на топлинска енергија од точка 1.1 важи за периодот од 1-ви октомври до 15-ноември и од 15-ти март до 30-ти април.

Напомена: Сите останати исклучувања по критериумите наведени во наредните точки се прават после 09:00 часот.

### **1.2. Прекин во испорака на топлинска енергија при сончево време**

1.2.1. Доколку времето е сончево и мирно, а надворешната температура достигне вредност поголема од 12 оС согласно локалните мерењата во двете главни топлани (“Исток” и “Запад”), во периодот помеѓу 09:00 и 14:00 часот, се прекинува работата на котлите, а циркулационите пумпи продолжуваат да работат уште 120 минути. Ако за време на работа на циркулационите пумпи надворешната температура порасне до 13 оС и има тенденција на пораст, после 120 минути се преки-

нува и работата на циркулационите пумпи. Доколку пак во период на работење на циркулационите пумпи температурата не порасне над 13 оС, повторно се стартуваат котлите и топланите продолжуваат со испораката на топлинска енергија.

Напомена: условот за прекин на испорака на топлинска енергија од точка 1.2.1 важи за периодот од 1-ви октомври до 15-ноември и од 15-ти март до 30-ти април.

1.2.2. Доколку времето е сончево и мирно, а надворешната температура достигне вредност поголема од 13 оС согласно локалните мерењата во двете главни топлани (“Исток” и “Запад”), во периодот помеѓу 09:00 и 14:00 часот, се прекинува работата на котлите, а циркулационите пумпи продолжуваат да работат уште 120 минути. Ако за време на работа на циркулационите пумпи надворешната температура порасне до 14 оС и има тенденција на пораст, после 120 минути се прекинува и работата на циркулационите пумпи. Доколку пак во период на работење на циркулационите пумпи температурата не порасне над 14 оС, повторно се стартуваат котлите и топланите продолжуваат со испораката на топлинска енергија.

Напомена: условот за прекин на испорака на топлинска енергија од точка 1.2.2 важи за периодот од 15-ти ноември до 15-ти март.

### **1.3 Прекин во испорака на топлинска енергија при облачно време**

1.3.1. При облачно време, со или без дожд, котлите се гасат кога во двете главни топлани (“Исток” и “Запад”), надворешната температура според локалното мерење порасне над 15оС, додека циркулационите пумпи продолжуваат со работа уште 120 минути. Ако за тоа време надворешната температура продолжи да расне и се приближува до 16 оС, се гаснат и циркулационите пумпите. Во спротивно, доколку не е исполнет и условот од точка 1.3.2, се продолжува со работа на котлите.

1.3.2. За климатските услови како во претходната точка, кога надворешната температура нема тенденција на пораст и во временскиот интервал од 07:00 до 10:30 часот истата се движи во граници од 14 оС до 15 оС, котлите се гасат во 10:30 часот, а циркулационите пумпите работат уште 120 минути. Стартот на топланите по ваквиот прекин се врши согласно условите дефинирани во точка 2.

### **1.4. Важност на условите од точките 1.2 и 1.3**

Критериумите од точките 1.2 и 1.3 од ова упатство важат за периодот до 14:00 часот. Топланите може да прекинат со испорака на топлинска енергија и после 14:00 часот, со тоа што границите на температурите наведени во точките 1.2 и 1.3 се зголемуваат за еден степен.

## 2. Стартување на топланите по направениот дневен прекин

2.1. Топланите за време на дневниот прекин ќе стартуваат со испорака на топлинска енергија доколку во период од 2-3 часа не се оствари тенденција на пораст на надворешната температура и таа се уште останува на нивото на кое е прекината испораката на топлинска енергија.

2.2. За период од 15:30 до 18:00 часот, топланите ќе стартуваат ако во едната од двете главни топлани ("Исток" и "Запад") според локално измерената надворешната температурата истата падне под 16 оС.

2.3. Топланите нема да испорачуваат топлинска енергија после направениот дневен прекин, ако во

18:00 часот температурата е еднаква или поголема од 16 оС и не е прогнозиран значителен пад на надворешната температура.

2.4. Топланите може да стартуваат и во периодот од 18:00 часот до 18:30 часот доколку во тој период има тенденција на значително опаѓање на надворешната температура, зголемен број на рекламации или неповолна временска прогноза за попладневните часови.

2.5. Доколку топланите не стартувале, а во текот на денот надворешната температура се движи во граници 15 оС до 16 оС, тогаш топланите стартуваат во 17:00 часот.

2.6. По направениот дневен прекин, топланите имаат обврска да ја постигнат соодветната потисна температура од Температурниот дијаграм за испорака за топлинска енергија во системот за дистрибуција, најдоцна за 90 минути.

## 3. Прекин во испораката на топлинската енергија на крајот од денот

3.1. Ако надворешната температура во 20:15 часот е поголема од -3оС, котлите се гасат во 20:45 часот, а циркулационите пумпи работат уште 120 минути. Во петок, сабота и спроти државните празници котлите се гасат во 21:15 часот, а циркулационите пумпи работат уште 120 минути.

3.2. Ако надворешната температура во 20:15 часот е помеѓу од -3оС и -8оС, котлите се гасат во 21:00 часот, а циркулационите пумпи работат уште 120 минути. Во петок, сабота и спроти државните празници котлите се гасат во 21:30 часот, а циркулационите пумпи работат уште 120 минути.

3.3. Ако надворешната температура во 20:15 часот е помала од -8 оС, топланите работат цела ноќ, со тоа што после 21:00 часот се работи по ноќен режим. Тоа значи котлите да се изгаснат во 21:00 часот, (во празничните и деновите на викенд во 21:30 часот), а циркулационите пумпи продолжуваат да работат без прекин. Во моментот кога температурата на излез од топланата ќе се намали на 50 оС, се стартува минимален број котли за да се одржува излезната температура од топланата на 50 оС. Со редовен старт на останатите

котли и потребно оптеретување се започнува согласно Дијаграмот за време на старт на топлани по направен ноќен прекин од точка 4.

3.4. Доколку во текот на денот има подолг прекин во испораката на топлинска енергија поради дефект, прекилот на работа на топланите се дефинира во договор со претпоставените.

## 4. Стартување на топланите по направениот ноќен прекин

4.1. По направениот ноќен прекин, времето на стартување на топланите се одредува според локалните мерења на надворешна температура и временската прогноза. Според тоа, раководителот на смена донесува одлука за старт на сите топлани, а секоја топлана стартува согласно Дијаграмот за време на старт на топлани по направен ноќен прекин. За време на викенд и празници времето за старт на топланите се продолжува за 45 минути. За време на работни денови, доколку нема номинација за преземање на топлинска енергија од друг производител, стартот на ТО Исток се поместува до 30 минути порано.

| Дијаграм за време на стартување по направен ноќен прекин - ТО Исток |                                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Време на проверка                                                   | Се стартува ако надворешната температура е:                                                                                                     | Време на стартување |
| 02:40                                                               | Помала или еднаква на -11°C                                                                                                                     | 02:55               |
| 02:45                                                               | Помала или еднаква на -10°C                                                                                                                     | 03:00               |
| 02:50                                                               | Помала или еднаква на -9°C                                                                                                                      | 03:05               |
| 02:55                                                               | Помала или еднаква на -8°C                                                                                                                      | 03:10               |
| 03:00                                                               | Помала или еднаква на -7°C                                                                                                                      | 03:15               |
| 03:05                                                               | Помала или еднаква на -6°C                                                                                                                      | 03:20               |
| 03:10                                                               | Помала или еднаква на -5°C                                                                                                                      | 03:25               |
| 03:15                                                               | Помала или еднаква на -4°C                                                                                                                      | 03:30               |
| 03:20                                                               | Помала или еднаква на -3°C                                                                                                                      | 03:35               |
| 03:30                                                               | Помала или еднаква на -2°C                                                                                                                      | 03:45               |
| 03:40                                                               | Помала или еднаква на -1°C                                                                                                                      | 03:55               |
| 03:45                                                               | Помала или еднаква на 0°C                                                                                                                       | 04:00               |
| 04:00                                                               | Помала или еднаква на +1°C                                                                                                                      | 04:15               |
| 04:10                                                               | Помала или еднаква на +2°C                                                                                                                      | 04:25               |
| 04:15                                                               | Помала или еднаква на +3°C                                                                                                                      | 04:30               |
| 04:20                                                               | Помала или еднаква на +4°C                                                                                                                      | 04:35               |
| 04:25                                                               | Помала или еднаква на +5°C                                                                                                                      | 04:40               |
| 04:30                                                               | Помала или еднаква на +6°C                                                                                                                      | 04:45               |
| 04:35                                                               | Помала или еднаква на +7°C                                                                                                                      | 04:50               |
| 04:40                                                               | Помала или еднаква на +8°C                                                                                                                      | 04:55               |
| 04:45                                                               | Помала или еднаква на +9°C                                                                                                                      | 05:00               |
| 04:50                                                               | Помала или еднаква на +10°C                                                                                                                     | 05:05               |
| 04:55                                                               | Помала или еднаква на +12°C                                                                                                                     | 05:10               |
| 05:00                                                               | Помала или еднаква на +13°C                                                                                                                     | 05:15               |
| 05:05                                                               | Помала или еднаква на +14°C на облачно време                                                                                                    | 05:20               |
| Старт во 05:20                                                      | Ако претходниот ден попладне топланата не работела, а времето е облачно, се стартува ако надворешната температура е еднаква или помала од 15 °C |                     |

| Дијаграм за време на стартување по направен ноќен прекин - ТО Запад |                                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Време на проверка                                                   | Се стартува ако надворешната температура е:                                                                                                     | Време на стартување |
| 02:45                                                               | Помала или еднаква на -11°C                                                                                                                     | 03:00               |
| 02:55                                                               | Помала или еднаква на -10°C                                                                                                                     | 03:10               |
| 03:05                                                               | Помала или еднаква на -9°C                                                                                                                      | 03:20               |
| 03:15                                                               | Помала или еднаква на -8°C                                                                                                                      | 03:30               |
| 03:20                                                               | Помала или еднаква на -7°C                                                                                                                      | 03:35               |
| 03:25                                                               | Помала или еднаква на -6°C                                                                                                                      | 03:40               |
| 03:30                                                               | Помала или еднаква на -5°C                                                                                                                      | 03:45               |
| 03:35                                                               | Помала или еднаква на -4°C                                                                                                                      | 03:50               |
| 03:40                                                               | Помала или еднаква на -3°C                                                                                                                      | 03:55               |
| 03:45                                                               | Помала или еднаква на -2°C                                                                                                                      | 04:00               |
| 03:50                                                               | Помала или еднаква на -1°C                                                                                                                      | 04:05               |
| 03:55                                                               | Помала или еднаква на 0°C                                                                                                                       | 04:10               |
| 04:05                                                               | Помала или еднаква на +1°C                                                                                                                      | 04:20               |
| 04:20                                                               | Помала или еднаква на +2°C                                                                                                                      | 04:35               |
| 04:30                                                               | Помала или еднаква на +3°C                                                                                                                      | 04:45               |
| 04:35                                                               | Помала или еднаква на +4°C                                                                                                                      | 04:50               |
| 04:40                                                               | Помала или еднаква на +5°C                                                                                                                      | 04:55               |
| 04:45                                                               | Помала или еднаква на +6°C                                                                                                                      | 05:00               |
| 04:50                                                               | Помала или еднаква на +7°C                                                                                                                      | 05:05               |
| 04:55                                                               | Помала или еднаква на +8°C                                                                                                                      | 05:10               |
| 05:00                                                               | Помала или еднаква на +9°C                                                                                                                      | 05:15               |
| 05:05                                                               | Помала или еднаква на +10°C                                                                                                                     | 05:20               |
| 05:10                                                               | Помала или еднаква на +12°C                                                                                                                     | 05:25               |
| 05:15                                                               | Помала или еднаква на +13°C                                                                                                                     | 05:30               |
| 05:20                                                               | Помала или еднаква на +14°C на облачно време                                                                                                    | 05:35               |
| Старт во 05:35                                                      | Ако претходниот ден попладне топланата не работела, а времето е облачно, се стартува ако надворешната температура е еднаква или помала од 15 °C |                     |

| Дијаграм за време на стартување по направен ноќен прекин - ТО 11 Октомври |                                                                                                                                                 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Време на проверка                                                         | Се стартува ако надворешната температура е:                                                                                                     | Време на стартување |
| 03:40                                                                     | Помала или еднаква на -11°C                                                                                                                     | 03:55               |
| 03:45                                                                     | Помала или еднаква на -10°C                                                                                                                     | 03:30               |
| 03:50                                                                     | Помала или еднаква на -9°C                                                                                                                      | 04:05               |
| 03:55                                                                     | Помала или еднаква на -8°C                                                                                                                      | 04:10               |
| 04:00                                                                     | Помала или еднаква на -6°C                                                                                                                      | 04:15               |
| 04:05                                                                     | Помала или еднаква на -4°C                                                                                                                      | 04:20               |
| 04:10                                                                     | Помала или еднаква на -2°C                                                                                                                      | 04:25               |
| 04:15                                                                     | Помала или еднаква на -1°C                                                                                                                      | 04:30               |
| 04:20                                                                     | Помала или еднаква на 0°C                                                                                                                       | 04:35               |
| 04:25                                                                     | Помала или еднаква на +1°C                                                                                                                      | 04:40               |
| 04:30                                                                     | Помала или еднаква на +2°C                                                                                                                      | 04:45               |
| 04:35                                                                     | Помала или еднаква на +3°C                                                                                                                      | 04:50               |
| 04:40                                                                     | Помала или еднаква на +4°C                                                                                                                      | 04:55               |
| 04:45                                                                     | Помала или еднаква на +5°C                                                                                                                      | 05:00               |
| 04:50                                                                     | Помала или еднаква на +6°C                                                                                                                      | 05:05               |
| 04:55                                                                     | Помала или еднаква на +7°C                                                                                                                      | 05:10               |
| 05:05                                                                     | Помала или еднаква на +8°C                                                                                                                      | 05:20               |
| 05:10                                                                     | Помала или еднаква на +10°C                                                                                                                     | 05:25               |
| 05:15                                                                     | Помала или еднаква на +12°C                                                                                                                     | 05:30               |
| 05:20                                                                     | Помала или еднаква на +14°C на облачно време                                                                                                    | 05:35               |
| Старт во 05:35                                                            | Ако претходниот ден попладне топланата не работела, а времето е облачно, се стартува ако надворешната температура е еднаква или помала од 15 °C |                     |

4.2. При утринскиот старт, топланите треба да ја постигнат соодветната потисна температура од Температурниот дијаграм за испорака за топлинска енергија, најдоцна до 06:15 часот, без разлика на надворешната температура.

4.3. Во месеците октомври и април, доколку претходниот ден топланата работела во попладневните часови се до ноќниот прекин, при прогнозирано сончево и тивко време и прогнозирана надворешна температура за наредниот ден во 07:00 часот еднаква или поголема од 9 °C со тенденција на пораст, топланата нема да се стартува.

4.4. Во месеците октомври и април, доколку претходниот ден топланата не работела во попладневните часови, при прогнозирано сончево и тивко време и прогнозирана надворешна температура за наредниот ден во 07:00 часот еднаква или поголема од 11 °C со тенденција на пораст, топланата нема да се стартува.

4.5. Временските прогнози ќе се контролираат во текот на ноќниот прекин на интернет страните: [www.weather.com](http://www.weather.com), [www.ug.no](http://www.ug.no), [www.foreca.com](http://www.foreca.com), [www.accuweather.com](http://www.accuweather.com) и други (по потреба).

## 5. Завршни одредби

5.1. За одлуката за стартување или нестартување по точките 4.1, 4.2, 4.3 задолжително да се консултира раководителот на производство во период од 20:30 до 21:30 часот.

5.2. Сите одлуки за старт или прекин на работа по ова упатство, ги донесува раководителот на смена врз база на локално измерените надворешни температури во топлана Исток и топлана Запад. За сите работи кои не се регулирани со ова упатство, раководителот на смена е должен да изврши консултација со претпоставените согласно хиерархијата.

5.3. Согласно моменталните временски прилики, временската прогноза, состојбата на погонските постројки, евентуалните дефекти и барања од операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија, може да се менуваат параметрите во ова Упатството, но за тоа треба да побара одобрување од претпоставените.“

Бр. 02-2795

18 ноември 2020 година

Скопје

Управител,

Стефан Андреевски, с.р.





# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020277

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.